



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА
„Извршување на попис и изработка на
пописни листи“

27 ноември 2019 година
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев



Република Северна Македонија
Академија за судии и јавни обвинители

Павел Шатев



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ

Советувањето се организира за судски и јавнообвинителски службеници кои се задолжени за попис од сите апелациони подрачја во Република Македонија.

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО

Преглед на законската рамка за вршење на годишен попис кај буџетските корисници, односно судовите/обвинителствата во РСМ, практична примена на важечката регулатива во областа, одговорности на комисијата за попис и одговорните лица, изготвување на извештај и пописни листи, можни проблеми, досегашни утврдени состојби, слабости и понудени решенија.

Цел на советувањето е успешно спроведување на редовен годишен попис во судовите/обвинителствата во РСМ. Информирање, давање насоки за практична примена на законската обврска, добра пракса, организација, извршување и изготвување извештај при вршење на годишен попис.

МАТЕРИЈАЛИ

ПП Презентации од предавачот

***Сите материјали поврзани со обуката можете да ги превземете на следниот линк:**
<http://www.jpacademy.gov.mk>

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКАТА

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
Бул. "Јане Сандански", број: 12
1000 Скопје
Тел. 02/2 401-560



Република Северна Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТУВАЊЕТО

Ивана Милановиќ, Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев
Тел. 02/ 2401-572
Електронска пошта: ivana.milanovik@jpacademy.gov.mk

ИЗЛАГАЧИ

Г-н Бранислав Гулев, советник и државен ревизор во Државен завод за ревизија
Г-н Максим Ацевски, помошник главен државен ревизор во Државен завод за ревизија

ПРОГРАМА

27 ноември 2019 година (среда)

- 09:45-10:00 Пристигнување на учесниците
- 10:00-11:00 **Попис на средства и обврски кај буџетски корисници:**
- Законска регулатива
 - Фази на спроведување на попис
 - Формирање на комисии за попис
 - Членови на комисии за попис
 - Рокови за започнување и извршување на попис
 - Утврдување на фактичка состојба
 - Попис на постојани средства со примери
 - Попис на залихи со примери
 - Попис на побарувања и обврски со примери
 - Попис на парични средства
 - Содржина, извештај за извршен попис
 - Разгледување на Извештај
 - Усогласување на фактичка со сметководствена состојба





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

11:00-12:00 **Амортизација и ревалоризација кај буџетски корисници:**

- Законска регулатива
- Амортизација кај буџетски корисници согласно законска регулатива
- Сметководствени начела за пресметка на амортизација
- Ревалоризација и обрасци за пресметка на ревалоризација

12:00-12:30 Пауза

12:30-13:30 **Утврдување на минималната плата на помошно техничките лица**

- критериуми за постапување (законски акти);
- компоненти на платата на помошно техничките лица;
- утврдување на основната плата на помошно техничките лица;
- утврдување на основна минимална плата на помошно технички лица;
- утврдување на платата на помошно технички лица;
- пресметка на даноци и придонеси од платата на помошно техничките лица;
- Прашања и дискусија





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

13:00-14:30 Донации и спонзорства во јавниот сектор / судовите

- критериуми за постапување (законски акти);
 - разлика меѓу донација и спонзорство во јавниот сектор;
 - начин на уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и примателот на донацијата/ спонзорството;
 - утврдување на вредноста на примената донација/ спонзорство;
 - евидентирање во деловните книги на примената донација/ спонзорство во деловните книги на примателот на донацијата/ спонзорството;
 - подготвување извештај за примената донација/ спонзорство
-
- Прашања и дискусија

14:30-14:35 Пополнување на прашалниците за оцена на советувањето

